

наставен лист - час 106

Запиши го видот на пресликување (трансформација)!

1)



2)



3)




4)





5)



6)



7)




8)




Секоја фигура пресликај ја со дадената трансформација!


1) трансляција 5 единици лево




2) ротација со центар во дадена точка, за 90 степени спротивно од насоката на часовникот




3) симетрија




4) Трансляција 3 единици горе, 2 лево




5) ротација со центар во дадена точка, за 90 степени во насока на часовникот



6) трансляција 2 единици горе, 3 десно



7) трансляција



8) осна симетрија

